



**Новинарите и карикатуристите сега не беа причина за новата психо експлозија кај муслиманскиот свет. Тоа го направи првиот човек во католичката вера - папата од Ватикан. Ова беше доволно за да зоврие лонецот кај најтврдокорните бранители на исламот. Гаф, лапсус или смислено пренесување на реториките од пред седум века? Папата дообјасни дека зборувањето му го извадиле од контекст... Нивната долгорочна цел, зацртана уште од поодамна, е кратка и едноставна - уништување на Ватикан. Како и кога? За да се оствари оваа цел на исламските фундаменталисти им е потребен сериозен повод, кој би бил алиби за изведување на таа сложена операција.**



# ИСЛАМОТ НЕ МОЖЕ ДА ДОДЕКА ПОСТОИ ВАТ



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

**Х**ристијанството и муслиманството повторно ги вкрстија сабјите. Ја вратија сликата од пред неколку месеци кога заради карикатурата на пророкот Мухамед во данските весници, се разгневија приврзаниците на исламот и се кренаа на бунт во голем број земји. Но, овој пат новинарите и карикатуристите не беа причина за новата психо експлозија кај муслиманскиот свет. Тоа го направи првиот човек во католичката вера - папата од Ватикан. Говорејќи на еден собир во Германија Бенедикт XVI цитираше дијалог меѓу византискиот император Мануел II Палеолог и еден учен Персиец, воден во Истанбул во XIV век. Императорот му рекол на Персиецот: "Покажи ми што е тоа што Мухамед донесе ново и ќе видиш дека тоа е само зло и нехуманост, како што се и неговите зборови дека со меч ќе ја спроведе верата што ја проповеда". Ова беше доволно за да зоврие лонецот кај најтврдокорните бранители на исламот. Гаф, лапсус или смислено пренесување на реториките од пред седум века? Папата дообјасни дека зборувањето му го извадиле од контекст, дека се обидел да ги натера муслиманите да ја преиспитаат наклонетоста кон светата војна џихадот, бидејќи таа носи само зло и страдања. Муслиманите не веруваат. "Папата го направи Мухамед злосторник", се најчестите реакции во Турција, Индонезија, во арапскиот свет. "Папата е нов Хитлер, современ Мусолини", рефлексно се редеа коментарите. Сè ова е полигон за нов дуел меѓу најголемите светски верски цивилизации.

## БОСНА ПОЛИГОН ЗА АТАК ВРЗ ПАПСКАТА ДРЖАВА!

Нетрпеливоста меѓу исламот од една и Ватикан од друга страна тлее не со го-



**ДАЛИ ВО ЛУЛКАТА НА ХРИСТИЈАНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЈА ЌЕ СЕ ЛУЛА ФУНДАМЕНТАЛИЗМОТ?**

**Своевремено Ал Каида порача дека исламот ќе владее со светот, но најнапред мора да се уништи Ватикан, за потоа сите да му бидат**

за крвавите акции, кои тие ги преземаат ширум светот за истиснување на западните воени сили од муслиманските земји на Средниот Исток. Нивната долгорочна цел, зацртана уште од поодамна, е кратка и едноставна - уништување на Ватикан. Како и кога - е прашањето на кое многумина со голем интерес очекуваат одговор. За да се оствари оваа цел на исламските фундаменталисти им е потребен сериозен повод, кој би бил алиби за изведување на таа сложена операција. Најновите парафрази на папата

дини, туку со децении, па само се бара повод за израмнување на сметките. На кој начин и со кои средства може само да се претпостави. Пораките на папата од Германија некој ги сфати како обид да се обноват Крстоносните војни. Најфанатичните исламисти кои го застапуваат фундаментализмот како легитимен одбранбен систем, во реториката на Бенедикт најдоа уште едно оправдување

Бенедикт им дојдоа како кец на десетка. Според неколку извештаи на западни разузнавачки служби, наједноставно е тоа да се изведе преку територијата на Босна и Херцеговина, која како полигон е најблизу до папската држава. Досега во округот на Зеница се кроеле многу планови за таа работа. Таму се стационарни муџахедински единици, кои бројат неколку стотини фанатични борци

робови на Алах. Некои кардинали сметаат дека исламот му е соперник на католицизмот, додека други сакаат на муслиманите да им подадат рака на помирување за да ја добијат нивната поддршка во борбата против општото зло. Кардиналите предупредуваат дека само за една деценија Европа може да стане истурен регион за навлегување на исламскиот свет, наместо да остане лулка на христијанската цивилизација. Оттука, во самиот Ватикан се поделени мислењата дали на исламот да му се подаде раката на мирот или кон него да се постапи поостро.

од арапските земји и од кавкаскиот регион. Тие се војници на Ал Каида. Еден од најбараните терористи во светот е и Осаму Абу Џана, Муџахедин кој се борел во Авганистан, Босна и Чеченија. Последниве години се наоѓа во Ирак, на чело на една фракција на Ал Каида. Во една прилика тој ги објаснил мотивите на нивната света војна и односот кон Ватикан. "Во исламот Алах говори дека мора да се биде милосрден кон затворениците но, исто така, вели дека кон непријателите треба да се постапи на начин како

# ВЛАДЕЕ ИКАН!

што тие постапуваат кон вас", своевремено рекол Абу Џана. Според него, најголеми непријатели на исламот се Американците, Италијанците, Британците и сите останати земји кои се борат против исламот и ги поддржуваат христијаните. "Ватикан е легло на гаволот и треба што поскоро да се уништи затоа што исламот не може да владее со светот додека постои Ватикан. Тие земји

## НОВ КАЛИФАТ НА БАЛКАНОТ

**Б**алканот е најидеалното подрачје за навлегувањето на исламот кон Европа. Токму од тука треба да појде идејата за создавање нов калифат. Тоа беше заклучено на меѓународната конференција "Терористичка закана на југоистокот на Европа", неодамна одржана во Белград. Балканот е предговорот на големиот роман кој почна да се пишува, сликовито беше опишана опасноста од современото зло. Застапник на овие предупредувачки тези е и истакнатиот аналитичар, советник за борба против тероризмот во американскиот Конгрес, Јозеф Бодански. Според неговите тврдења, Европа со избегнувањето да се приклучи кон американските акции низ светот, широко ги отворила вратите за навлегувањето на фундаментализмот.

**З**ачудува фактот како е можно Ал Каида да зафаќа сè подлабоки корени на Балканот пред очите на НАТО, чии војници ги има низ сите земји од поранешна Југославија и тоа десетици илјади. Босна е најизразит пример за тоа. Многумина се прашуваат: зарем американската администрација воопшто не ги чита извештаите на разузнавачките служби? Дека Ал Каида е значително присутна на нашиот Полуостров говори и последниот план на терористичката мрежа насловен како "Балкан 2020". Тој е појдовната рамка за походот кон стариот континент. Проектот кој деновиве се обелодени Западот го знае веќе неколку години, но ништо не презема за негово спречување. Повеќе не е потребен дотур на нови кадри и борци на овие простори. Тие веќе се тука, од Босна до Албанија, од Македонија до Санџак. Тука се оформени нови регрутни центри и полигони за обука. Зошто никој и ништо не говори за тоа? Постои страв, недоверба кон тие факти или нешто друго е во прашање?

**П**рвата цел на балканските фундаменталисти е Италија, не само поради близината, туку и поради нејзиното учество во воени операции на Блискиот Исток и затоа што таму е седиштето на папската држава. Федералните босански власти од почетокот на оваа година почнаа со одземањето на државјанствата на сомнителните типови од арапско потекло, но тоа е капка во морето ако се имаат предвид нелегалните патешествија на џихадистите. Сè тоа Западот го толерира што, пак, може да се сфати како знак на стимулација. Наместо да ја слабеат исламската компонента во Босна, Западот дозволи изградба на повеќе од 500 џамии за само неколку години, а истовремено бара згаснување на српскиот ентитет во државата. Сè тоа претставува поттикнување за екстремните компоненти безгрижно да продолжат по патот по кој тргнале, иако последиците ќе бидат кобни за оние кои се борат против глобалниот тероризам.

**П**ред извесно време се уапсени тројца босански државјани, Мирсад Бекташевиќ, Чесур Абдулкадиру и Бајри Икановиќ на кои им се суди за подготвување самоубиствени напади врз западни амбасади во Сараево. Кај нив е пронајдено 20 кг експлозив, маски, самоубиствени елечи, како и последни писма карактеристични за бомбаши самоубијци. Сите биле поврзани со ограноци на Ал Каида. Инаку, во Босна постојат најмалку 350 лица кои се подготвени на вакви или на слични акции. Западните служби само ги следат, но ништо не преземаат. Последиците се - напад врз мадридската железница во 2003 година, со близу 200 жртви и нападите во лондонското метро од минатата година, со околу 50 загинати цивили. Реализацијата на овие грозоморни акти ќе беше невозможна без босанската логистика.

# Коментар

без благослов на Ватикан никогаш не би тргнале во борба против муслиманите, во војната против верата на Алах", тврди Абу Џана. Кога станува збор за пораките на папата од Германија, многумина ги толкуваат како апел муслиманите да се откажат од џихадот и од убиствата на невини цивили и затвореници. Но, од другата страна можат да се слушнат други спротивставени тези. Самиот пророк Мухамед издал наредба да се заколат 750 затвореници. Таа заповед ја извршил неговиот зет, имамот Али. Пророкот Мухамед во војната со свои раце убил 750 луѓе. Тоа, според муслиманите, значи дека Мухамед дал т.н. фатва или муслимански долг за убивање затвореници и тоа не се смета за грев. Исламските фундаменталисти не ја кријат својата крајна цел - тие сакаат да владеат со светот. Да се создадат исламски држави во кои ќе се спроведат исламски закони без секуларен принцип. Се проценува дека многу исламски земји не живеат на исламски начин, па дури и Саудиска Арабија и Судан отстапуваат од тие принципи. Единствената исламска земја била Авганистан додека со неа владеел Амир мула Мухамед Омар. Денес таму се кршат копјата меѓу секуларистите и исламистите. Од таму, своевремено Ал Каида порача дека исламот ќе владее со

светот, но најнапред мора да се уништи Ватикан, за потоа сите да му бидат робови на Алах.

## ЌЕ СЕ ПОДАДЕ ЛИ РАКА ЗА МИР?

Кога станува збор за односот на Ватикан кон исламот кардиналите и бискупите на католичката црква многу пати досега се состанале за да ја разгледуваат



ПАПА БЕНЕДИКТ ХВИ

таа проблематика. Некои кардинали сметаат дека исламот му е соперник на католицизмот, додека други сакаат на муслиманите да им подадат рака на помирување за да ја добијат нивната поддршка во борбата против општото зло. Вати-

кан силно негодуваше за изградбата на џамијата во предградието на Рим, недалеку од папската држава. Верскиот муслимански објект бил изграден од саудиски петро-долари и многумина од католичките бискупи го оценија како провокација. Ватикан е загрижен и за фактот што католичките верници сè поретко в недела одат во црква, за разлика од муслиманите во Западна Европа кои сè повеќе се врзуваат за исламот. Кардиналите предупредуваат дека само за една деценија Европа може да стане истурен регион за навлегување на исламскиот свет, наместо да остане лулка на христијанската цивилизација. Оттука, во самиот Ватикан се поделени мислењата дали на исламот да му се подаде раката на мирот или кон него да се постапи поостро. Папата Бенедикт го скрши мразот и го избра патот на јазот и длабоките поделби. Папата Јован Павле Втори ги избегнуваше конфронтациите со исламот. Неговиот наследник избра поинаков пат. Бенедикт уште пред да седне на ватиканскиот престол го критикуваше Јован Павле дека отишол предалеку во обидите да им се доближи на муслиманите. "Кога муслиманите ќе дојдат на Запад веднаш бараат изградба на џамии, а кога христијаните ќе заминат во арапските земји ги немаат верските права и слободи", оценуваат кардиналите.

MIKROSAM  
CONTROL AUTOMATION ROBOTICS  
MB CAM 40

ул: Крушевски Пат бб, 7500 Прилеп  
Тел. 048 400 100 факс. 048 411 886

CONTROL • AUTOMATION • ROBOTICS  
ЦНЦ МАШИНИ ЗА МЕРМЕР И ГРАНИТ

MIKROSAM  
CONTROL • AUTOMATION • ROBOTICS



www.mikrosam.com.mk  
info@mikrosam.com.mk

plasma design